

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент на ризици		
2.	Код	БМ 3105		
3.	Студиска програма	Бизнис менаџмент		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје Економски институт - Скопје		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2018/2019	7.	Број на ЕКТС
8.	Наставник	Д-р Неда Петроска-Ангеловска Д-р Климентина Попоска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (180 кредити)		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е студентите да се стекнат со: <ul style="list-style-type: none"> - потребните теоретски сознанија за видовите ризици во работењето на компаниите и потребата од менаџирање на ризиците во современи услови на работење; - теоретско/ концептуална основа за сложеноста на процесот на управување со ризик преку различните фази во процесот на управување со ризик во претпријатијата; - напредните знаења и компетенции за примена на различните техники во управување со ризиците во зависност од висината на материјално-финансиската загуба и веројатноста од настанување на различните видови ризици; - апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со кредитниот ризик; - апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со ликвидносниот ризик; - апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со оперативните ризици; - апликативна примена на напредните знаења и компетенции во управувањето со другите видови ризици кои може да се појават во работењето на претпријатијата. 			
11.	Содржина на предметната програма: <ol style="list-style-type: none"> 1. Појмовно определување на ризиците 2. Видови ризици и потреба од менаџирање на ризиците 3. Теориски концепти во управувањето со ризиците 4. Процес на справување со ризик во претпријатијата 5. Техники на управување со ризици 6. Управување со кредитен ризик во претпријатијата 7. Управување со ликвидносен ризик во претпријатијата 8. Управување со оперативен ризик во претпријатијата 9. Управување со другите видови ризици во претпријатијата 			
12.	Методи на учење: Наставата ќе се изведува со користење на интерактивен пристап, посета на семинари, конференции и работилници од истражувачката практика, индивидуални консултации и менторска работа. Проверката на знаењето ќе се врши со оценка на активностите во текот на наставата, оценка од подготовка и презентација на научно-истражувачки трудови, пишување на есеј на тема определена од страна на наставникот и по пат на писмен испит.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели 12 ЕКТС x 30 часови = 360 часови		
14.	Распределба на расположливо време	60+30+270 = 360 часови		

15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	80 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	80 часови		
		16.3.	Домашно учење	110 часови		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на настава и вежби, проектна задача				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација				
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	
	1.	Емет Ц. Воган	Управување со ризици	Арс ламина (превод од англиски јазик)	Година	
	1.				2014	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	
		1.	Џон К. Хул	Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Арс Ламина Доо (превод од англиски јазик)	Година
		1.				Скопје, 2011
		2.	Емет Ц. Воган, Тереза М. Воган	Основи на ризик и осигурување	Академски печат, Скопје (превод од англиски јазик)	Скопје, 2009
3.	Rene Stulz	Risk management & derivatives	Thomson learning	USA, 2003		